



Пазарот на осигурување во Република Северна Македонија во вториот квартал од 2019 година

Заклучно со вториот квартал на 2019 година на пазарот на осигурување активно работат 16 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на неживотно осигурување, додека 5 осигурување на живот. Исто така, на пазарот на осигурување делуваат 36 осигурително брокерски друштва (1K2019: 35), 11 друштвата за застапување во осигурување (1K2019: 10) и 6 деловни банки кои делуваат како застапници во осигурување (1K2019: 5).

На 27.5.2019 година Агенцијата за супервизија на осигурување одобри преземање друштвото за осигурување Еуросиг АД Скопје од австриската осигурителна групација ГРАВЕ, а трансакцијата беше спроведена на 8.7.2019 година. Заедно со преземањето друштвото за неживотно осигурување Нова осигурување АД Скопје во првиот квартал од 2019 година, сега веќе Халк осигурување АД Скопје, од страна на Халк банка АД Скопје, дел од турската финансиска групацијата која во своето портфолио исто така поседува друштвото за осигурување, гледаме како признание за постоење функционален пазар на осигурување и истовремено како на позитивен тренд, со оглед на тоа што на домашниот пазар се привлечени осигурителни групации со голема традиција, што подразбира подобри осигурителни услуги за граѓаните и стопанството.

Во 2K2019 година е остварена бруто полисирана премија (во понатамошниот текст БПП) во вкупен износ од 5,25 милијарди денари, што претставува пораст од 6,87% во однос на БПП остварена во истиот период во минатата година (2K2018: 4,91 милијарди денари).

Во делот за неживотно осигурување остварена е БПП во износ од 4,41 милијарди денари (2K2018: 4,17 милијарди денари) што претставува пораст од 5,52% во споредба со 2K2018 година. Додека пак, бројот на склучени договори изнесува 1.004.045, што претставува пораст од 6,50% во споредба со 2K2018 година. Најзначајно учество, традиционално кај неживотното осигурување има осигурувањето од автоодговорност со 40,37% од вкупната БПП, па потоа следи осигурувањето на имот со 18,74% од БПП.



Кај осигурувањето од автомобилска одговорност се забележува пораст од 5,01% со БПП од 2,12 милијарди денари во однос на првиот квартал од 2018 година (2К2018: 2,020 милијарди денари).

Кај осигурувањето на имот се забележува незначителен пад од 0,05% со БПП од 984,73 милиони денари (2К2018: 985,26 милиони денари), при истовремен пад на бројот на склучени договори од 3,52%. Одделено по групи на осигурување на имот, кај физичките лица има пад од 5,36% на бројот на склучени договори, а БПП е зголемена за 13,52%. Бројот на договори кај правните лица бележи зголемување од 1,78%, додека кај БПП се забележува пад од 4,25%.

Кај земјоделско осигурување, како дел од осигурувањето на имот, се забележува пораст од 36,52% со БПП од 241,16 милиони денари (2К2018: 176,65 милиони денари), со склучени 3.114 договори што претставува благ пад од 1,08% (2К2018: 3.148).

Порастот во делот на неживотното осигурување исто така се должи на порастот на другите класи на осигурување, како што се здравствено осигурување со 44,91% со БПП од 137,94 милиони денари (2К2018: 95,19 милиони денари), каско осигурувањето на моторни возила со зголемување од 5,74% и БПП од 425,52 милиони (2К2018: 402,42 милиони денари), патничкото осигурување од 2,02% со БПП 98,72 милиони денари (2К2018: 96,77 милиони денари), осигурувањето од незгода со 12,10% со БПП од 409,67 милиони денари (2К2018: 365,44 милиони денари), при истовремен пораст на бројот на склучени договори од 13,41%.

Во делот на осигурување на живот, продолжува двоцифрената стапка на пораст на БПП и во 2К2018 година и таа изнесува 14,52%, при што остварената БПП изнесува 848,35 милиони денари (2К2018: 740,77 милиони денари).

Најголемо учество во осигурувањето на живот зазема **традиционалното осигурување на живот** со вкупна БПП од 750,72 милиони денари, со 88,49% од вкупното осигурување на живот и бележи раст од 11,93% во однос на 2К2018 (БПП: 670,73 милијарди денари). Во оваа класа најголемо учество има мешаното осигурување со вкупна БПП од 455 милиони денари, што претставува 53,7% од вкупното осигурување на живот, потоа следи осигурување од смрт (терминско) со вкупна БПП од 176 милиони денари, што претставува 20,79% од вкупното осигурување на живот, осигурувањето



на живот во случај на доживување со 65 милиони денари, што претставува 7,74% од вкупното осигурување на живот и осигурување на живот од смрт (доживотно) со 1,36 милиони денари односно 0,16% од вкупното осигурување на живот. Дополнителното осигурување во осигурувањето на живот учествува со БПП од 52 милиони денари, што претставува 6,14%% од вкупното осигурување на живот и бележи раст од 1,90% во однос на 2К2018.

Во понудата на производи на осигурување на живот сè позастапено е осигурувањето на живот кога **инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот**, меѓународно познато како unit linked осигурување, кое во вкупното осигурување на живот учествува со 11,41%. Во 2К2019 година беа склучени 1.021 договори (2К2018: 1.215), што претставува 7,58% од вкупниот број на склучени договори за осигурување на живот во периодот, додека пак вкупната БПП во периодот изнесува 97 милиони денари, што претставува пораст од 39,94% во однос на истиот период од минатата година (2К2018: 69 милиони денари).

Друштвата за осигурување во 2К2019 година **исплатиле бруто износ на штети** од 1,94 милијарди денари и во споредба со 2К2018 година бруто исплатените штети бележат пораст од 5,73% (2К2018: 1,84 милијарди денари). При тоа, друштвата за неживотно осигурување исплатиле 1,78 милијарди денари и во споредба со 2К2018 година бруто исплатените штети бележат пораст од 4,34% (2К2018: 1,71 милијарди денари), Друштвата за осигурување на живот исплатиле 162,8 милиони денари и во споредба со 2К2018 година е забележан пораст од 23,78% (2К2018: 131,4 милиони денари).

Во структурата на **каналите на продажба** кај неживотното осигурување, најголемо учество зазема директната продажба со 53,25%, потоа следи продажбата преку осигурително брокерски друштва со 25,27%, продажбата преку агенти- физички лица со 10,23%, продажба преку друштва за застапување во осигурување со 9,47%, банките со 1,17% и 0,61% преку останати дистрибутивни канали. Додека пак, во структурата на каналите на продажба кај осигурувањето на живот, најголемо учество заземаат осигурително брокерски друштва со 40,42%, потоа следат банките со 24,34%, директната продажба со 15,90%, продажба преку друштва за застапување во осигурување со 12,18% и 7,16% продажба преку агенти- физички лица.



Согласно Законот за супервизија на осигурување, друштвата треба да ја одржуваат вредноста на капиталот барем во висина на **потребното ниво на маргината на солвентност**. На крајот на 2К2019 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување изнесува 6,63 милијарди денари. Маргината на солвентност како главен индикатор за проценка на стабилноста на осигурителниот сектор изнесува 1,63 милијарди денари (кај неживотното осигурување 1,28 милијарди денари, а кај осигурувањето на живот 354 милиони денари), со што капиталот на осигурителниот сектор е 4,06 пати над потребното ниво на маргината на солвентност.

Во периодот 1.1-30.6.2018 година осигурителниот сектор оствари **добивка пред оданочување** во износ од 113,1 милиони денари (2К2018: 250,3 милиони денари). Кај друштвата за неживотно осигурување, 7 друштва остварија добивка во износ од 207,8 милиони денари, а додека пак 4 друштва остварија загуба во износ од 154,9 милиони денари, што резултираше со добивка пред оданочување од 52,9 милиони денари (2К2018: 203,8 милиони денари). Друштвата за осигурување на живот остварија добивка во износ од 60,27 милиони денари (2К2018: 46,53 милиони денари) и тоа 3 друштва остварија добивка од 65,31 милиони денари, а 2 друштва прикажаа загуба во износ од 5,04 милиони денари.

Вкупните вложувања на друштвата за осигурување, кои произлегуваат од вложувања што ги покриваат техничките резерви, математичката резерва и капиталот, на крајот на 2К2019 година изнесуваат 17,44 милијарди денари, односно претставува пораст од 9,70% (2К2018: 15,90 милијарди денари).

Во делот на **заштита на интересите на осигурениците** во периодот од 1.1.2019 до 30.6.2019 година, до АСО се поднесени 52 претставки. Најголем дел или 40,38% од претставките се однесуваат во делот на автоодговорност.